

**- РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД
СКОПЈЕ ГРУПАЦИЈА -**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА</u>	<u>4</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>9</u>

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Консолидирана годишна сметка и Консолидиран годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Консолидирана годишна сметка (Консолидиран извештај за финансиската состојба и Консолидиран извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Консолидиран годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

Собранието на акционери на

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
ГРУПАЦИЈА

ул. „16^{-та} Македонска Бригада“ бр.18

Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Групацијата Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје (во понатамошниот текст: „Групацијата“), коишто ги вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2022 година, Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промени во главнината, Консолидираниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на консолидираните финансиски извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групацијата за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Групацијата.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Основи за мислење со резерва

1. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 23 – Материјални средства приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, со состојба на 31 декември 2022 година Групацијата има евидентирано земјиште во вкупен износ од 138.083 илјади денари. Групацијата не поседува доказ за сопственост на земјиштето (имотен лист), туку истото му е дадено на користење од страна на Република Северна Македонија. Постапката за добивање право на сопственост над земјиштето е сеуште во тек и заклучно со 31.12.2022 година не е завршена. Според нашето мислење земјиштето не треба да биде признаено како средство во консолидираниот извештај за финансиската состојба се до завршување на постапката за стекнување на правото на сопственост.

2. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 26 – Краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, со состојба на 31 декември 2022 година Групацијата има евидентирано побарувања од купувачи во вкупен износ од 268.788 илјади денари. Во овие побарувања се вклучени сомнителни и спорни побарувања, тужени побарувања и побарувања по основ на камати во износ од 213.369 илјади денари. Во побарувањата од купувачите се вклучени и побарувања постари од една година во износ од 22.422 илјади денари. Групацијата нема направено проценка за оштетувањето на погоре наведените побарувања ниту пак има признаено било какви резервирања поради оштетување за истите, со што со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година средствата се преценети а трошоците и загубата потценети за погоре наведениот износ.

Групацијата има евидентирано побарувања од Макстил АД Скопје во вкупен износ од 32.567 илјади денари при што износот од 9.421 илјади денари не може со сигурност да се потврди поради меѓусебна не усогласеност за што е покрената судска постапка од страна на матичното друштво РЖ УСЛУГИ АД Скопје.

Групацијата има евидентирано побарувања во вкупен износ од 11.942 илјади денари кои се постари од една година. Овој вкупен износ се однесува на дадени заеми од 8.863 илјади денари и на камати 3.079 илјади денари. Овие побарувања се тужени. Групацијата нема направено соодветна проценка и исправка на вредноста на погоре наведените побарувања, со што со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година средствата се преценети а трошоците и загубата потценети за погоре наведениот износ.

Групацијата има евидентирано побарувања во вкупен износ од 6.387 илјади денари кои се постари од една година а за кои Групацијата нема направено соодветна проценка и исправка на вредноста со што со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година средствата се преценети а трошоците потценети за погоре наведениот износ.

3. Како што е наведено во 31.2 – Судски спорови, приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата со состојба на 31 декември 2022 година, Групацијата се јавува во 27 (дваесет и седум) судски постапки, од кои во 24 постапки се јавува како тужител со вредност на спорот од 227.795 илјади денари, а во 3 судски постапки се јавува како тужена страна. Иако судските постапки се комплексни, неизвесни и долготрајни сепак во наредниот период можат да се очекуваат значајни приливи на парични средства.

4. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 22– Нематеријални средства приложена кон консолидираните финансиски извештаи, Групацијата има прикажано Гудвил во вкупен износ од 9.353 илјади денари. Групацијата не извршила мерење на објективната вредност на Гудвилот според неговата пазарна вредност на датумот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиска состојба согласно МСС 36 - Обезвреднување на средства.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите дадени во пасусот Основи за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје ГРУПАЦИЈА на 31 декември 2022 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на Групацијата е исто така одговорен за подготвување на консолидираниот годишен извештај за работата во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 99/22).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2022. Нашата работа во однос на консолидираниот годишен извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работењето се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ГРУПАЦИЈАТА Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2022.

Прилеп, 25.04.2023

Овластен ревизор

Петко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа
ДООЕЛ Пелагониска Ревизорска Куќа
Управление

Петко Ристески

**Консолидирани финансиски извештаи
за годината завршена на 31 декември 2022 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за
Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје, Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје и Когел Стил
ДОО Скопје (ГРУПАЦИЈА)**

- **Консолидиран извештај за финансиската состојба**
- **Консолидиран извештај за сеопфатна добивка**
- **Консолидиран извештај за промени во главнината**
- **Консолидиран извештај за паричните текови**

Овие консолидирани финансиски извештаи се усвоени на ден 05.03.2023 година од директорот Јован Гечески и потпишани од одговорниот сметководител Маја Николова.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на Рудници и железарница услуги АД Групација Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	Белешки	31 декември 2022 во (000) МКД	31 декември 2021 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	22	9.353	9.353
Материјални средства	23	403.951	393.684
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	24	61	61
Вкупно нетековни средства		413.365	403.098
Тековни средства			
Залихи	25	12.776	11.575
Побарувања од поврзани друштва	26	117	117
Побарувања од купувачи	26	268.788	268.026
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	26	659	565
Побарувања од државата по основ на даноци	26	3.798	4.795
Побарувања од вработените	26	164	164
Останати краткорочни побарувања	26	-	6
Краткорочни финансиски средства	26	17.942	17.942
Парични средства и парични еквиваленти	27	8.253	19.552
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	26	30.748	31.310
Вкупно тековни средства		343.245	354.052
ВКУПНО СРЕДСТВА		756.610	757.149
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина	28	505.781	505.781
Премии на емитирани акции		(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва		207.805	207.805
Резерви		29.775	20.737
Акумулирана добивка		25.188	24.962
Пренесена загуба		(71.626)	(71.621)
Добивка за деловната година		-	9.259
Загуба за деловната година		(10.091)	-
Вкупно главнина и резерви		675.330	685.422
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски	29	-	20.386
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		-	-
Краткорочни обврски спрема добавувачи		18.774	11.585
Обврски за аванси, депозити и кауции		125	134
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		1.362	1.175
Обврски спрема вработените		2.731	2.372
Тековни даночни обврски		1.946	3.051
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		56.341	33.025
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		-	-
Вкупно тековни обврски		81.280	51.341
Вкупно обврски		81.280	71.727
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		756.610	757.149



**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на Рудници и железарница услуги АД Групација Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2022 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	258.884	198.016
Останати приходи	6	337	250
Вкупно приходи од работењето		259.220	198.266
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Расходи од работењето			
Трошоци за суровини и други материјали	7	152.374	93.534
Набавна вредност на продадени стоки	8	6	-
ситен инвентар, амбалажа и автогуми		-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	7.876	3.695
Останати трошоци од работењето	10	19.417	18.407
Трошоци за вработените	11	49.682	43.709
Амортизација на материјални и нематеријални средства	12	15.193	14.974
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	13	-	211
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	14	15.048	11.127
Вкупно расходи од работењето		259.595	185.657
Финансиски приходи	15	2	-
Финансиски расходи	16	9.626	2.299
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	17	(9.999)	10.310
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	17	(9.999)	10.310
Данок на добивка	18	92	1.051
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	19	(10.091)	9.259
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	20	(10.091)	9.259
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Основна добивка/загуба по акција (денари по акција)	21	-6,42	5,75



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Рудници и железарница услуги АД Групација Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)
Основна главнина	505.781	-	-	505.781
Сопствени акции	(11.502)	-	-	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	-	-	207.805
Резерви	20.737	9.038	-	29.775
Акумулирана добивка	24.962	226	-	25.188
Пренесена загуба	(71.621)	(5)	-	(71.626)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	9.259	-	(9.259)	-
Загуба за финансиската година	-	(10.091)	-	(10.091)
Вкупно главнина и резерви	685.422	(832)	(9.259)	675.330

ОПИС	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)
Основна главнина	505.781	-	-	505.781
Сопствени акции	(11.502)	-	-	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	-	-	207.805
Резерви	27.652	-	(6.915)	20.737
Акумулирана добивка	24.390	572	-	24.962
Пренесена загуба	(71.594)	(26)	-	(71.621)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	9.259	-	9.259
Загуба за финансиската година	(6.369)	-	6.369	-
Вкупно главнина и резерви	676.163	9.805	(546)	685.422


Рудници и железарница УСЛУГИ
АД Скопје Групација
 Управител
 Јован Гечески

Белешките се составен дел на консолидираните финансиски извештаи

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Рудници и железарница услуги АД Групација Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	<u>31 декември 2022</u> во (000) МКД	<u>31 декември 2021</u> во (000) МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	(10.091)	9.259
Амортизација на основни средства	15.193	14.974
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(1.201)	(662)
Побарувања од поврзани друштва	-	(117)
Побарувања од купувачи	(763)	(8.741)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(95)	(85)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	997	975
Побарувања од вработените	-	-
Останати краткорочни побарувања	6	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	563	4.301
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	(493)	(4.329)
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	7.189	3.267
Обврски за аванси, депозити и кауции	(8)	8
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	187	114
Обврски кон вработените	359	212
Тековни даночни обврски	(1.105)	1.977
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	23.316	(2.587)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	-	-
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	29.939	2.992
Вкупно нето готовина од оперативни активности	34.547	22.896
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Материјални и нематеријални средства	(25.460)	(5.265)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(25.460)	(5.265)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(0)	(0)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(20.386)	(2.559)
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(20.386)	(2.559)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(11.299)	15.071
Готовина на почетокот од годината	19.552	4.481
Готовина на крајот од годината	8.253	19.552



Рудници и железарница УСЛУГИ
АД Скопје Групација
 Управител
 Јован Гечески

БЕЛЕШКИ
КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА
РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД СКОПЈЕ ГРУПАЦИЈА
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје е основано на ден 23.06.1997 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот, сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18, Скопје.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 49.50 – цевоводен транспорт.

ЕМБС на Друштвото е 5180694, а ЕДБ 4030997275072.

Основната главнина на Друштвото изнесува 8.035.808 евра со вкупен број на акции во износ од 1.571.668 со номинална вредност од 5,11 евра по акција во посед на 2895 акционери (2929 акционери во 2021 година).

Органи на управување на друштвото се:

- а) Собрание,
- б) Одбор на директори.

Претседател на Одборот на директори е Ѓорѓе Качурков. Раководно и одговорно лице за работењето на РЖ УСЛУГИ АД Скопје е Јован Гечески. Неизвршни членови на Одборот на директори се:

- Филип Мешков, дипломиран правник;
- Александар Кечовски, дипломиран машински инженер;
- Славчо Стојанов, дипломиран машински инженер;

Друштвото е:

- доминантен сопственик на Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје односно учествува со 100% во главнината на истото, која изнесува 5.800 евра.

- учествува со 75% во основната главнина на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје кое има основачки влог во вкупен износ од 3.756 евра.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2022 година Друштвото има просечен број на вработени лица 73. Во претходната 2021 година овој број на вработени изнесуваше 83.

Управител на друштвото е Јован Гечески со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Друштвото котира на Македонската берза за хартии од вредност.

Когел Стил ДОО Скопје е основано на ден 09.06.2014 година. Доминантен сопственик на Друштвото односно со процент од 75% во главнината, учествува Рудници и Железарница Услуги АД Скопје, а со 25% учествува Енергетски Институт ДОО Скопје. Управител на друштвото е Александар Кечовски и истиот го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со ограничени овластувања. Ограничувањата се однесуваат на финансиски документи кои поминуваат вредност над 2.500 евра и за нив е потребна претходна писмена согласност од содружниците. Друштвото е сврстено во групата на мали ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 35.23 – Трговија на гас преку дистрибутивни системи.

ЕМБС на Друштвото е 6959644, а ЕДБ 4043014516358.

Основната главнина на Друштвото изнесува 308 илјади денари.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2022 година Друштвото има просечен број на вработени лица 19. Во претходната 2021 година овој број на вработени исто така изнесуваше 9.

Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје е основано на ден 01.09.2006 година. Доминантен и единствен сопственик на Друштвото е Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје. Друштвото е сврстено во групата на мали ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18.

Согласно НКД, шифрата на претежна дејност на Друштвото е 46.71 – Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи.

ЕМБС на Друштвото е 6137172, а ЕДБ 4030006602810.

Основната главнина на Друштвото изнесува 360 илјади денари.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2022 година Друштвото нема вработени лица исто како и во претходната 2021 година.

Управител на друштвото е Ристо Димитровски со ограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на консолидираните финансиски извештаи

Групацијата РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ ГРУПАЦИЈА известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“, бр, 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди МСС – прифатени во Република Македонија,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување КТМФИ.

Приложените финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групацијата.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Групацијата ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2. Основ за составување и презентирање на консолидираните финансиски извештаи

При подготвување на консолидираните финансиски извештаи Групацијата применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промената во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата се подготвуваат по метод на споредливост и тоа тековна со претходна година и се презентираат во илјади (000) МКД. Онаму каде е потребно споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршените презентации во тековната година.

2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Групацијата ќе продолжи да работи во догледна иднина, Групацијата нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Групацијата.

2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

Во тековната 2022 година Групацијата има трансакции изразени во странска валута.

2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од консолидираниот извештај за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2022	31 декември 2021
1 EUR	61,4932 ден.	61,6270 ден.
1 USD	57,6535 ден.	54,3736 ден.

2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на консолидираните финансиски извештаи, поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото друштво утврдени согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Групацијата и нејзините поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди, одделно се прикажани во белешките кон консолидираните финансиски извештаи.

Трансакциите помеѓу поврзаните страни (Енергоуслуги ДООЕЛ, Когел Стил ДОО Скопје) и отворените салда се обелоденуваат во финансиските извештаи на групата. Трансакциите помеѓу поврзаните страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи на групата по метод на потполна консолидација. Трансакциите помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање на стоки и услуги (наемнина) и нивно вреднување. Утврдување на трансферните цени се врши врз принципот трошоци плус, односно по цена на чинење плус просечна маржа во дејноста на групата.

2.7. Споредбени показатели

Консолидираните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година. Консолидираните финансиски извештаи за тековната година редовно се ревидираат со што се овозможува споредливост со показателите во консолидираните финансиски извештаи од претходната година.

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години и со амортизациона стапка од 20%. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

3.2. Материјални средства

3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Раководството на Групацијата верува дека објективната вредност на имотот, зградите и опремата со состојба на 31 декември 2022 година е приближна на нивната соодветна нето книговодствена вредност.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа набавната (куповната) цена, вклучувајќи ги сите увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да се дојде до набавната (куповната) цена.

Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија се определува со користење на истите принципи како и за стекнато средство. Ако Групацијата произведува слични средства за продажба во нормалниот тек на работење, набавната вредност е еднаква на набавната вредност на средствата што се произведуваат за продажба (МСС 2). Сите интерни добивки се елиминираат при определувањето на набавната вредност на средството, додека трошоците предизвикани од прекумерното трошење на материјал, труд или други ресурси кои биле направени заради сопствената изградба на средство не се вклучуваат во неговата набавна вредност.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност а во корист на ревалоризационите резерви.

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, за разликата се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ. Добивките или загубите настанати со продажба, се определуваат преку споредба на продажната со сметководствената вредност.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува неговиот капацитетот, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи. Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира.

3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Групацијата пресметува амортизација со примена на пропорционална метода.

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

- Градежни објекти 40 години

-	Опрема	10-40 години
-	Возила	4-10 години
-	Останата опрема	4-10 години
-	Канцелариски мебел	5 години

Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Групацијата и изнесуваат:

	31 декември 2022	31 декември 2021
Градежни објекти	2,5 %	2,5 %
Опрема	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %
Возила	10,0% - 25,0 %	10,0% - 25,0 %
Останата опрема	10,0% - 25,0 %	10,0% - 25,0 %
Канцелариски мебел	20,0 %	20,0 %

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

Пресметувањето на амортизацијата започнува истиот ден кога средството станува расположливо за употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е класифицирано како средство што се чува за продажба согласно со МСФИ 5 и од датумот кога средството е отпишано.

3.2.3. Отпишување (повлекување од употреба и отуѓување)

Недвижности, постројки и опрема се отпишуваат од деловните книги во момент на отуѓување или доколку понатаму од него не се очекуваат никакви идни економски поволности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од отуѓувањето на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Недвижностите, постројките и опремата кои во согласност со МСФИ 5 - Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења, ги исполнуваат критериумите да бидат класифицирани како нетековни средства кои се наменети за продажба се вреднуваат во согласност со одредбите на овие сметководствени политики кои се однесуваат на нетековни средства наменети за продажба.

3.3. Обезвреднет имот

Одредбите од оваа точка се однесуваат на следните видови на имот:

- Недвижности, постројки и опрема,
- Нематеријални средства,
- Учество на капиталот во зависни и поврзани друштва.

Ако на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека вредноста на некое средство од ставот 1 од оваа точка е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност. Надоместливата вредност преставува нето продажната цена или употребната вредност во зависност која од овие две е повисока. Ако надоместливата вредност е помала од неговата сметководствена вредност, сметководствената вредност се сведува на надоместливата вредност и истовремено се намалуваат ревалоризационите резерви доколку претходно биле формирани за тоа средство.

Доколку не се формирани ревалоризациони резерви или формираните резерви се искористени за друга цел, за износот на загубата од обезвреднување се признава расход на периодот. Ако на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека претходно признатата загуба од обезвреднување повеќе не постои или дека е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност на тоа средство.

За средства кои се вреднуваат по моделот на ревалоризација (објективна, фер вредност), загубата поради обезвреднување призната во претходните години, се признава како приход односно зголемување на ревалоризационата резерва, а сметководствената вредност се зголемува за надоместливата вредност.

3.4. Вложувања во недвижности

Недвижностите (земјиште и/или градежен објект) кои не се користат за потребите на деловното работење и извршување на дејноста, а се поседуваат од Групацијата за остварување на приходи од издавање под закуп или за зголемување на вредноста на недвижноста, се класифицираат како вложувања во недвижности.

По почетното признавање, вложувањата во недвижности се вреднуваат по методот на фер вредност. Фер вредноста на вложувањата во недвижности е нивната пазарна вредност која ја одредува квалификуван проценител.

Добивките или загубите кои се настанати поради промена на фер вредноста на вложувањата во недвижности се признаваат како приход, односно расход за периодот во кој се направени.

Дополнителните трошоци кои се поврзани со вложувањата во недвижности, сметководствено се опфаќаат на начин утврден со стандардите а кој важат за недвижностите, постројките и опремата.

3.5. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во консолидираните финансиски извештаи на Групацијата според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Групацијата поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

3.6. Нетековни средства што се чуваат за продажба

Нетековното средство се класификува како средство наменето за продажба доколку неговата сметководствена вредност може првенствено да се поврати преку продажна трансакција, а не преку продолжување со користење.

За едно средство да се класифицира како нетековно средство наменето за продажба, според условот од ставот 1 од оваа точка, потребно е да се исполнат и дополнителни услови:

- средството да е достапно за моментална продажба во тековната состојба во која се наоѓа,
- продажбата на средството е веројатно да се реализира во рок од една година од денот на признавање како нетековно средство наменето за продажба, под што се подразбира дека постои план или одлука за продажба на средството. За продажбата на средството да биде веројатна, мора да постои пазар за тоа средство, а понудената цена да биде разумно утврдена за да се овозможи продажба во рок од една година.

Нетековните средства кои се рекласифицирани како нетековни средства што се чуваат за продажба се вреднуваат по пониска вредност од:

1. сметководствената (сегашна) вредност и
2. фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Сметководствената вредност преставува вредност по која средството се води во деловните книги во моментот на неговата рекласификација како средство наменето за продажба.

Фер вредноста е пазарната вредност на денот на продажбата. Трошоците за продажба се трошоци кои можат директно да се припишат на продажбата на средството и кои не вклучуваат финансиски трошоци или даноци. Трошоците за продажба се утврдуваат според вредноста во моментот на проценка, а не според износот кој се очекува во моментот на идната продажба.

Ако сметководствената вредност е пониска од проценетата фер вредност намалена за продажните трошоци, вредноста по која нетековното средство наменето за продажба се вреднува во деловните книги, останува непроменета. Но, доколку сметководствената вредност е поголема од фер вредноста намалена за продажните трошоци, сметководствената вредност треба да се корегира и да се сведе на износот на фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Разликата помеѓу повисоката сметководствена вредност и пониската фер вредност се прикажува како расход по основ на обезвреднување.

По истекување на месецот во кој нетековното средство е рекласифицирано во нетековно средство наменето за продажба, се прекинува со пресметка на амортизацијата.

3.7. Политика на признавање на долгорочните финансиски вложувања – хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:

- хартии од вредност вреднувани по фер вредност,
- хартии од вредност кои се чуваат до нивно доспевање и
- хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот за нивно стекнување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот за вложување (набавна вредност плус трансакционите трошоци, освен за хартиите од вредност наменети за тргување).

3.8. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши еднократно при ставање на истиот во употреба. Амбалажата и автомобилските гумите се отпишуваат 100% при ставање на истите во употреба.

3.9. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата и странство. За овие побарувања Групацијата ги има усвоено следниве политики: побарувањата од купувачите во земјата ги евидентира во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата од купувачите во странство ги евидентира во соодветни странски валути и во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата Групацијата ги евидентира на посебна сметка на сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и тужените побарувања. За оние побарувања кои се постари од 3 години и се ненаплативи Групацијата врши исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по директен метод. Вака отпишаните побарувања се сврстуваат во даночно непризнати расходи.

За побарувањата од купувачи спрема кои е отпочната стечајна постапка, Групацијата врши редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректен метод.

Доколку побарувањето е признато од страна на стечајниот управник неговиот отпис е сврстен во групата на даночно признати расходи. За тужените побарувања за коишто правосилно судско решение за наплата а кои не можат да се наплатат, за истите Групацијата врши директна исправка на вредноста и оваа исправка е сврстена во групата на даночно непризнати расходи.

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност согласно договорот. Пресметаните камати се капитализираат после нивната достасаност согласно договорот. Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

3.10. Парични средства и парични еквиваленти

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки.

Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на консолидираниот извештај за парични текови:

- а) паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни),
- б) паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

3.11. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.12. Долгорочни обврски

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на денот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

За долгорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања, а се постари од три години, Групацијата врши нивно приходување.

3.13. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци. Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност.

3.14. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат

според курсот на Денарот на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.15. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

3.16. Резервирања

Резервации се признаваат кога Групацијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во консолидираниот баланс на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.17. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесните обврски не се признаваат во консолидираните финансиски извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

3.18. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Групацијата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираните финансиски извештаи.

Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираните финансиски извештаи.

3.19. Капитал

3.19.1. Основна главнина

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно при промената на уписот на вредноста на капиталот.

3.19.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од страна на Групацијата и кои ги поседува Групацијата се третираат како сопствени (резервски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Групацијата.

3.19.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвата во рамките на Групацијата се должни да издвојат од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

3.19.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективно вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност, како и од дополнително вреднување на финансиските инструменти кои се расположливи за продажба. Ревалоризациониот вишок се пренесува во акумулираната добивка кога истиот ќе се реализира согласно МСС 16.

3.20. Задржана (акумулирана) добивка/загуба

Во деловните книги на Групацијата посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само со Одлука, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на Групацијата не се обврзани со договорот на Групацијата / статутот да ја покриваат загубата со внесување на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на Одлука на собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

3.21. Добивка или загуба во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во консолидираниот извештај за финансиската состојба се искажува по оданочување и тоа како добивка, односно загуба од работењето.

3.22. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Групацијата сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Групацијата нема трансакции кои претставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува ни како корисник на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми.

Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за

финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Групацијата во тековната 2022 година се јавува и како наемодавател и како наемокорисник на такви на средства.

3.23. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Групацијата не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Групацијата;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Групацијата ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Групацијата од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

3.24. Признавање на расходите

Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на консолидираните финансиски извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање на расходите, Групацијата се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, при што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и консолидираните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во консолидираниот извештај за финансиска состојба;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

3.25. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на консолидираниот извештај за сеопфатна добивка се исказуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

3.26. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на консолидираниот извештај за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени или не. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

3.27. Трошоци од позајмици

Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмици директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел на набавната вредност, односно на цената на чинење на средството.

3.28. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвата во рамките на Групацијата изготвуваат Даночен биланс, пресметуваат и плаќаат данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

3.29. Заработувачка по акција

Групацијата ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.30. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСС/МСФИ.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во консолидираните финансиски извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува менаџментот на Групацијата.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била применета, освен кога износот за корекција не може прецизно да се утврди. Во таков случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат, во согласност со МСС 8.

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои со овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветниот МСФИ.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од незиното секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложена и политики за управување со нив се следните:

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски пазари при што истата е изложена на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата нема посебна политика за управување со овој вид на ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат финансиски инструменти за избегнување на овој ризик. Според ова, Групацијата е изложена на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

4.1.2. Ризик од промена на цени

Групацијата не е изложена на ризик од промена на цените бидејќи нема вложувања расположливи за продажба (хартии од вредност).

4.1.3. Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога нејзините купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Групацијата има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои. Групацијата нема изградено некоја посебна политика со која би можела да управува со кредитниот ризик или со која би можела да го намали кредитниот ризик.

4.1.4. Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2022 година, Групацијата не користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Групацијата не е изложена на ваков вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски. Групацијата нема вакви проблеми во своето работење освен за капитално поврзаното друштво Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје.

4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групацијата подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2022 години во Групацијата не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

4.2. Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

	Во илјади (000) МКД
2022	2021

Долгорочна задолженост	Група	Матично	Група	Матично
Долгорочни обврски	-	-	20.386	20.386
Парични средства и парични еквиваленти	8.253	7.874	19.553	16.685
Нето обврски	(8.253)	(7.874)	833	3.701
Вкупно капитал и резерви	675.330	718.357	685.422	729.263
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	(1,22%)	(1,09%)	0,12%	0,51%

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
Вкупна задолженост	Група	Матично	Група	Матично
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	81.280	85.757	71.727	70.926
Вкупни средства	756.610	804.115	757.149	800.189
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	10,74%	10,66%	9,47%	8,86%

4.2.2. Ризик од девизни валути

Групацијата влегува во трансакции со странски валути кои произлегуваат од набавки на странски пазари, при што истата е изложена на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ЕУР	-	-	-	232	-	(232)
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	-	23	-	(23)
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
Нето ефект	-	23	-	(23)

4.2.3. Ризик од промена на каматите

Групацијата се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Групацијата користи позајмици со фиксни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Некаматносни				
Парични средства	8.253	7.874	19.552	16.685
Побарувања од купувачи	268.788	340.348	268.026	339.534
Дадени аванси	659	391	565	296
Останати побарувања	4.080	1.114	5.082	191

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје - Групација
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Краткорочни финансиски средства	17.942	-	17.942	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	299.722	349.727	311.167	356.706
Каматоносни со променлива каматна стапка				
Парични средства на сметки	-	-	-	-
Дадени депозити во банки	-	-	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Некаматоносни				
Обврски кон добавувачи	18.774	24.287	11.585	11.455
Останати тековни обврски	6.164	5.129	6.732	5.160
Вкупно	24.939	29.416	18.317	16.615
Каматоносни со фиксна каматна стапка				
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-	-	-
Обврски по кредити (позајмици) со фиксна каматна стапка	56.341	56.341	53.411	53.411
Вкупно	56.341	56.341	53.411	53.411

Групацијата нема побарувања и обврски со променлива каматна стапка.

4.2.4. Ризик од неликвидност

Групацијата е изложена на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Групацијата го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацијата со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) денари					
	До 30 дена	Од 31 - 90 дена	Од 91- 365 дена	Од 366 до 3 години	Над 3 години	Вкупно
Парични средства	8.253	-	-	-	-	8.253
Побарувања од поврзани друштва	-	-	-	-	117	117
Побарувања од купувачи	28.428	2.981	6.949	11.923	6.186	56.467
Побарувања за дадени аванси и заеми на добавувачи	-	-	391	268	-	659
Побарувања од вработени	-	-	164	-	-	164
Побарувања од државата	950	-	2.848	-	-	3.798
Краткорочни финансиски средства	-	-	-	-	17.942	17.942
Вкупно средства	37.631	2.981	10.352	12.191	24.245	87.400
Обврски спрема добавувачи во земјата	17.761	688	318	7	-	18.774
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-	-	-	125	125
Обврски по земи и кредити	-	-	56.341	-	-	56.341
Останати обврски	-	-	6.039	-	-	6.039
Вкупно обврски	17.761	688	62.698	7	125	81.279

Рочноста на побарувањата од купувачите е без износите на тужените побарувања на матичното друштво РЖ Услуги АД Скопје.

Рочноста на обврските спрема добавувачи се однесува на добавувачите во земјата на матичното друштво РЖ Услуги АД Скопје.

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	44	44	44	44
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	266.615	255.479	200.176	194.583
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	16	-	3	3
Приходи од наемнини	3.404	3.404	3.433	3.433
Вкупно	270.079	258.928	203.612	198.064
Елиминација по консолидација	(11.196)		(5.596)	
Вкупно по консолидација	258.884		198.016	

Структурата на приходите по сегменти е како што следи:

Приходи од продажба	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Приходи од наемнини	3.404	3.404	3.433	3.433
Приходи од наемнини на деловен простор	312	312	280	280
Приходи од наем на резервоари	3.092	3.092	3.153	3.153
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	255.479	255.479	194.583	194.583
3 (три) барска индустриска вода	114.496	114.496	90.357	90.357
Архивирање	38	38	38	38
Други услуги	77	77	5	5
Хигиенска вода	11.148	11.148	18.851	18.851
Индустриска мека вода	97.057	97.057	61.623	61.623
Надомест за користење на цевководи	16.884	16.884	7.650	7.650
Обезбедување	1.780	1.780	1.775	1.775
Обезбедување и ПП заштита	11.749	11.749	11.879	11.879
Одржување хигиена	39	39	-	-
Обука и сервисирање на ПП апарати	8	8	7	7
ПП заштита и дополнително дежурство	1.852	1.852	1.965	1.965
Техничка документација	1	1	-	-
Телефон	350	350	407	407
Услуги по записник за водостопанство			27	27
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	11.151	-	5.552	3
Префактурирање за Когел	16	-	3	3
Приходи од продажба на добра во земјата (Когел)	11.135		5.549	
Продажба на течен нафтен гас	-	-	-	-
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	44	44	44	44
Закуп на деловни простории на поврзани субјекти	44	44	44	44
Вкупно	270.079	258.928	203.612	198.064
Елиминација по консолидација	(11.196)		(5.596)	
Вкупно по консолидација	258.884		198.016	

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати приходи				
Останати приходи од работењето	309	309	250	250
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	28	28	-	-
Вкупно	337	337	250	250
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	337		250	

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Трошоци за сировини и материјали				
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	47.471	47.455	52.554	52.554
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	242	242	634	634
Трошоци за енергија (за производство)	100.148	100.148	37.814	37.814
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	514	514	1.401	1.401
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	3.603	3.603	1.000	1.000
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	63	63	121	121
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	349	349	2	2
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	-	-	8	8
Вкупно	152.390	152.374	93.534	93.534
Елиминација по консолидација	(16)		-	
Вкупно по консолидација	152.374		93.534	

БЕЛЕШКА 8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Набавна вредност на продадени стоки				
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	6	6	-	-
Вкупно	6	6	-	-
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	6		-	

БЕЛЕШКА 9. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично

Услуги со карактер на материјални трошоци	Група	Матично	Група	Матично
Транспортни услуги	1.637	1.637	20	20
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	630	630	648	648
Услуги за одржување и заштита	3.828	3.828	1.415	1.415
Комунални услуги	676	676	537	537
Останати услуги	1.023	1.016	816	816
Наем - лизинг	125	81	259	259
Вкупно	7.920	7.869	3.695	3.695
Елиминација по консолидација	(44)		-	
Вкупно по консолидација	7.876		3.695	

БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати трошоци на работењето				
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.200	1.200	393	393
Трошоци за спонзорства и донации	30	30	-	-
Трошоци за репрезентација	283	283	124	124
Трошоци за осигурување	235	144	85	79
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	230	178	189	129
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	10.565	10.559	12.041	12.031
Останати трошоци на работењето	18.009	17.737	11.171	10.951
Вкупно	30.552	30.131	24.003	23.707
Елиминација по консолидација	(11.135)		(5.596)	
Вкупно по консолидација	19.417		18.407	

БЕЛЕШКА 11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Трошоци за вработени				
Останати трошоци за вработените	1.646	1.389	1.488	1.373
Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	229	229	5	5
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	411	406	246	242
Трошоци за осигурување	3	3	11	11
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	47.394	37.908	41.959	37.071
Вкупно	49.682	39.934	43.709	38.703
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	49.682		43.709	

БЕЛЕШКА 12. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Во илјади (000) МКД
2022 2021

Амортизација на основни средства	Група	Матично	Група	Матично
Трошоци за амортизација (за производство)	15.193	15.193	14.974	14.974
Вкупно	15.193	15.193	14.974	14.974
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	15.193		14.974	

БЕЛЕШКА 13. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства				
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	-	-	211	211
Вкупно	-	-	211	211
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	-		211	

БЕЛЕШКА 14. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати расходи од работењето				
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	10.785	10.785	-	-
Останати расходи од работењето	4.263	4.263	11.127	11.127
Вкупно	15.048	15.048	11.127	11.127
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	15.048		11.127	

БЕЛЕШКА 15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Финансиски приходи				
Останати финансиски приходи	2	-	-	-
Вкупно	2	-	-	-
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	2		-	

БЕЛЕШКА 16. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

2022	Во илјади (000) МКД 2021
------	-----------------------------

Финансиски расходи	Група	Матично	Група	Матично
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	9.585	9.575	2.293	2.293
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	40	40	5	5
Вкупно	9.626	9.616	2.298	2.298
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	9.626	9.616	2.298	2.298

БЕЛЕШКА 17. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Добивка/загуба пред оданочување				
Добивка пред оданочување	(9.999)	(10.905)	10.310	10.064
Вкупно	(9.999)	(10.905)	10.310	10.064
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	(9.999)	(10.905)	10.310	10.064

БЕЛЕШКА 18. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи друштвата во рамките на Групацијата пресметуваат и плаќаат данокот на добивка.

	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Пресметка на данок на добивка				
Финансиски резултат од БУ	(9.999)	(10.905)	10.315	10.064
Непризнати расходи за даночни цели	16.348	16.338	3.513	3.513
Даночна основа	6.349	5.433	13.828	13.577
Намалување на даночна основа	-	-	3.317	3.317
Даночна основа по намалување	6.349	5.433	10.511	10.260
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	635	543	1.051	1.026
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-	-	-
Пресметан данок по намалување	635	543	1.051	1.026
Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	928	928	-	-
Повеќе платен данок на добивка	293	385	-	-
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	92	385	1.051	1.026

БЕЛЕШКА 19. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Нето добивка/загуба				
Нето добивка/загуба	(10.091)	(10.905)	9.259	9.038
Вкупно	(10.091)	(10.905)	9.259	9.038

Елиминација по консолидација	-	-
Вкупно по консолидација	(10.091)	9.259

БЕЛЕШКА 20. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	(10.091)	(10.905)	9.259	9.038
Вкупно	(10.091)	(10.905)	9.259	9.038
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	(10.091)		9.259	

БЕЛЕШКА 21. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува со делење на добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Добивка/Загуба по оданочување	(10.091)	(10.905)	9.038	9.038
Добивка / Загуба за сопствениците	(10.091)	(10.905)	9.038	9.038
Загуба која припаѓа на имателите на обични акции	-	-	-	-
Пондерирани просечен број на обични акции во оптек	1.571.668	1.571.668	1.571.668	1.571.668
Основна добивка по акција (денари по акција)	(6,42)	(6,94)	5,75	5,75
Елиминација по консолидација				
Вкупно по консолидација				

БЕЛЕШКА 22. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на нематеријални средства	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2022)	9.353	179	9.531
-директни зголемувања	-	-	-
-прекнижувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на НС на 31.12.2022	9.353	179	9.531
Исправка на НС на 01.01.2022	-	(179)	(179)
-амортизација	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2022	-	(179)	(179)

Сегашна вредност на НС на 31.12.2022	9.353	0	9.353
		Во илјади (000) МКД	
Вид на нематеријални средства	Гудвил (Goodwil)	Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2021)	9.353	179	9.531
-директни зголемувања	-	-	-
-прекнижувања	-	-	-
-останати зголемувања и намалувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на НС на 31.12.2021	9.353	179	9.531
Исправка на НС на 01.01.2021	-	179	179
-амортизација	-	-	-
-останати зголемувања/намалувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2021	-	179	179
Сегашна вредност на НС на 31.12.2021	9.353	0	9.353

Матичното друштво има вложувања во капитално поврзаното друштво Когел Стил ДОО Скопје кои се добиени со заплена на удел на Енергоуслуги и Гас & Електрицити ДОО Скопје од Когел Стил ДОО Скопје, во деловна комбинација според проценка на овластен проценувач, во постапка на извршување преку извршител. Номиналната главнина на Когел Стил ДОО Скопје изнесува 308 илјади денари. РЖ Услуги во основната главнина на Когел ДОО Скопје учествува со 75%. Износот од 9.353 илјади денари (разликата помеѓу проценетата незатворена вредност во износ од 9.583 илјади денари и 75% од главнината на матичното друштво во износ од 231 илјади денари) претставува гудвил.

БЕЛЕШКА 23. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади (000) МКД							
Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2022)	138.083	211.213	624.328	23.850	11	1.423	1.149	1.000.056
-директни зголемувања	-	6.809	18.840	960	-	-	-	26.609
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	(1.149)	(1.149)
-расходи/отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2022	138.083	218.022	643.168	24.809	11	1.423	-	1.025.516
Исправка на ОС на 01.01.2022	-	(41.321)	(542.192)	(22.860)	-	-	-	(606.372)
-амортизација	-	(5.405)	(9.380)	(407)	-	-	-	(15.193)
-расходи/отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје - Групација
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Состојба на исправката на ОС на 31.12.2022	-	(46.726)	(551.573)	(23.267)	-	-	-	(621.565)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2022	138.083	171.297	91.595	1.542	11	1.423	-	403.951

За земјиштето во вкупен износ од 138.083 илјади денари, Групацијата не поседува доказ за сопственост (имотен лист), туку истото и е дадено на користење од страна на Република Северна Македонија. Во тек е постапка за добивање право на сопственост над ова земјиште која до 31.12.2022 година не е завршена.

Во тековната 2022 година Групацијата има нови набавки на основни средства во вкупен износ од 26.609 илјади денари. Дел од нив се однесуваат на:

- Систем за дистрибуција во износ од 2.103 илјади денари;
- Индустриски водовод за 3 барска вода во износ од 1.067 илјади денари,
- Санација на разладна кула во износ од 2.502 илјади денари;
- Опрема за разладна кула во износ од 2.951 илјади денари;
- Нови ладилници во износ од 12.313 илјади денари;
- Опрема за станица во износ од 1.327 илјади денари;

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Групацијата се користат за обавување на неговите активности. Значаен дел од материјалните средства се дадени под хипотека (Белешка 31.1).

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД							
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Градежни објекти	Земјишта	Материјални средства во подготовка	Останати материјални средства	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2021)	23.850	11	209.910	138.083	-	1.423	621.514	994.791
-директни зголемувања	-	-	1.303	-	1.149	-	2.814	5.265
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-останати зголемувања/ намалувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2021	23.850	11	211.213	138.083	1.149	1.423	624.328	1.000.056
Исправка на ОС на 01.01.2021	22.398	-	36.031	-	-	-	532.969	591.398
-амортизација	461	-	5.290	-	-	-	9.223	14.974
-останати зголемувања/ намалувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2021	22.860	-	41.321	-	-	-	542.192	606.372
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2021	990	11	169.892	138.083	1.149	1.423	82.136	393.684

БЕЛЕШКА 24. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Вложувања во подружница	360	360	360	360
Учество во капитал во зависно друштво Енергоуслуги ДООЕЛ	360	360	360	360
Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)	292	231	292	231
Вложувања во придружни друштва во земјата Когел стил ДОО	231	231	231	231

Вложувања во Гас и Електрицити трејдинг ДОО Скопје	61	-	61	-
Вкупно	652	591	652	591
Елиминација по консолидација	(591)		(591)	
Вкупно по консолидација	61		61	

БЕЛЕШКА 25. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Залиха на суровини и материјали	5.095	5.095	4.006	4.006
Залиха на резервни делови	6.487	3.475	6.374	3.363
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	638	638	638	638
Стоки	556	537	556	537
Вкупно	12.776	9.746	11.575	8.545
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	12.776		11.575	

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар и авто гумите се водат по просечна цена, а трговските стоки се водат по продажна цена.

БЕЛЕШКА 26. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Краткорочни побарувања	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Побарување од поврзани субјекти	77.300	71.560	71.625	71.508
Побарувања од купувачи	268.788	268.788	268.026	268.026
Побарувања од купувачи во земјата	56.467	56.467	47.350	47.350
Побарувања за камати (договорни и казнени)	51.418	51.418	51.418	51.418
Спорни и сомнителни побарувања	161.951	161.951	170.304	170.304
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	(1.047)	(1.047)	(1.047)	(1.047)
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	659	391	565	296
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	659	391	565	296
Побарувања од државата	3.798	950	4.794	21
Данок на додадена вредност	1.566	9	3.561	9
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	2.231	941	1.233	13
Побарување од вработени	164	164	164	164
Останати побарувања од вработените	164	164	164	164
Останати побарувања	-	0	6	6
Краткорочни финансиски средства	17.942	-	17.942	-
АВР	30.748	30.748	31.310	31.310
Однапред платени трошоци	30.748	30.748	31.310	31.310
Вкупно	399.399	372.601	394.432	371.326

Елиминација по консолидација	(77.183)	(71.508)
Вкупно по консолидација	322.216	322.924

Побарувањата од поврзаните субјекти вкупно изнесуваат 71.560 илјади денари. Од овие побарувања 65 илјади денари се однесуваат на побарувања за услуги, 35.537 илјади денари се однесуваат на побарувања за позајмици, 12.985 илјади денари се однесуваат на камати по позајмици, 4.313 илјади денари се однесуваат на дадени аванси, а останатите 18.660 илјади денари се однесуваат на тужени побарувања од поврзани друштва. Групацијата има извршено индиректен отпис на побарувањето од Фаморд на износ од 1.008 илјади денари.

Побарувањата од купувачите во земјата се во вкупен износ од 268.788 илјади денари од кои на:

- побарувања од купувачи во земјата отпаѓа износот од 56.467 илјади денари,
- побарувања за камати (договорни и казнени) износот од 51.418 илјади денари,
- на спорни и сомнителни побарувања износот од 161.951 илјади денари,

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со положба на 31.12.2022 година без тужените побарувања е како што следи:

Побарувања од купувачи konto 120000	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Недоспеани		
Од 0-30 дена	28.428	21.016
Од 31-90 дена	2.981	4.698
Од 91-365	6.949	8.003
Од 366 до 3 години	11.923	10.689
Над три години	6.186	2.944
Вкупно	56.467	47.350

Сегашните активни временски разграничувања се во вкупен износ од 30.748 илјади денари и се однесуваат на однапред пресметани трошоци спрема физичкото лице Качурков Ѓорѓи (главен долг). Првичното извршно решение е заведено под бр. 996/2019 според кое Друштвото за трговија со гас и електрична енергија ГАС \$ Електрицити ДОО Скопје и РЖ Услуги АД Скопје се задолжуваат на доверителот Ѓорѓе Качурков да му исплатат долг кој на 31.12.2022 година е во износ од 30.748 илјади денари. Ваквата обврска е настаната со преземање на обврска на Ѓорѓи Качурков спрема Комерцијална банка АД врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучен помеѓу отстапувачот Комерцијална банка и примачот Ѓорѓе Качурков. За истите побарувања склучен е нов договор заведен под број 0307/1/1 од 17.08.2022 година за отстапување на побарувањето и тоа помеѓу физичкото лице Ѓорѓи Качурков и правното лице Феинг ДООЕЛ Скопје, со што овие побарувања се отстапени на Феинг ДООЕЛ Скопје.

БЕЛЕШКА 27. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
Парични средства и парични еквиваленти	Група	Матично	Група	Матично
Парични средства на трансакциски сметки во денари	8.156	7.842	19.454	16.652
АЛФА БАНКА – СИЛК РОАД	214	7	222	8
НЛБ БАНКА	7.525	7.525	16.029	16.029
НЛБ – ВИЗА	58	58	6	6
ВИЗА НЛБ 2РА КАРТ	35	35	-	-
СТОПАНСКА БАНКА	34	34	9	9
ВИЗА СТОПАНСКА БАНКА	8	8	10	10
ШПАРКАСЕ БАНКА	174	174	590	590
ПРОКРЕДИТ	108	-	2.588	-
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	36	-	36	-
Девизни сметки	36	-	36	-

Парични средства во благајна	60	32	62	34
ГЛАВНА БЛАГАЈНА	60	32	62	34
Вкупно	8.253	7.874	19.552	16.685
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	8.253		19.552	

Од консолидираниот извештај за паричните текови даден во финансиските извештаи на страна 8, можи да се види дека Групацијата има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Паричен тек од оперативни активности	34.547	37.035	22.896	20.971
Паричен тек од инвестициски активности	(25.460)	(25.460)	(5.265)	(5.265)
Паричен тек од финансиски активности	(20.386)	(20.386)	(2.559)	(2.559)
Нето пораст/намалување на готовината:	(11.299)	(8.812)	15.071	13.146
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	(11.299)		15.071	

БЕЛЕШКА 28. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Основна главнина запишан и уплатен капитал	506.372	505.704	506.372	505.704
Сопствени акции и удели	(11.502)	(11.502)	(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	207.805	207.805	207.805
Резерви	29.775	24.453	20.737	15.415
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	25.188	2.802	24.962	2.802
Пренесена загуба	(71.626)	-	(71.621)	-
Добивка од тековната година	821	-	9.259	9.038
Загуба за тековната година	(10.912)	(10.905)	(71.621)	(0)
Вкупно	675.921	718.357	686.012	729.263
Елиминација по консолидација	(591)		(591)	
Вкупно по консолидација	675.330		685.422	

Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2022 година е следната:

Ред. број	Акционери	Број на обични акции	Вредност на 1 акција (5,11 ЕУР)	% на учество во основната главнина
1	Акционери	1.571.668	8.031.223,48	100,00
	Вкупно ЕУР:	1.571.668	8.031.223,48	100,00

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во консолидираните финансиски извештаи на страна 7.

БЕЛЕШКА 29. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	-	-	20.386	20.386
Вкупно	-	-	20.386	20.386
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	-	-	20.386	20.386

Долгорочните обврски по кредити во претходната 2021 година во износ од 20.386 илјади денари се однесуваат всушност на обврски спрема физичко лице за преземен кредит од Еуростандард банка.

БЕЛЕШКА 30. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Обврски од поврзани друштва	24.349	5.623	18.673	-
Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата	24.349	5.623	18.673	-
Обврски спрема добавувачи	18.774	18.664	11.584	11.455
Обврски спрема добавувачи во земјата	18.774	18.664	11.817	11.688
Обврски спрема добавувачи од странство	-	-	(232)	(232)
Останати обврски од добавувачи	-	-	-	-
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	4.438	-	4.446	8
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	4.438	-	4.446	8
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.362	1.057	1.175	1.000
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.362	1.057	1.175	1.000
Обврски спрема вработени	2.731	2.127	2.372	2.027
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.731	2.127	2.325	1.980
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	-	-	-	-
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	-	-	-	-
Останати обврски спрема вработените	-	-	47	47
Тековни даночни обврски	1.946	1.946	3.051	3.025
Обврски за данокот на додадена вредност	1.940	1.940	2.008	2.008
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	-	1.042	1.017
Обврски за персонален данок на доход	5	5	1	-
Обврски за данок на имот	-	-	-	-
Обврски по заеми и кредити	104.863	56.341	33.025	33.025
Обврски по краткорочни кредити по договор	64.118	51.133	33.025	33.025
Обврски по краткорочни позајмици од неповрзани субјекти	5.000	5.000	-	-
Камати по договор	208	208	-	-
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	35.537	-	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-	-	-

Пасивни временски разграничувања	-	-	-	-
Вкупно	158.463	85.757	122.846	50.540
Елиминација по консолидација	(77.183)		(71.508)	
Вкупно по консолидација	81.280		51.341	

Анализата на старосната структура на обврските спрема добавувачите во земјата со положба на 31.12.2022 година е како што следи:

Обврски спрема добавувачи konto 220000	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Недоспеани		
Од 0-30 дена	17.761	3.856
Од 31-90 дена	688	903
Од 91-365	318	6.350
Од 366 до 3 години	7	346
Над три години	-	-
Вкупно	18.774	11.688

Рочноста на обврските спрема добавувачите се однесува на обврски спрема добавувачи во земјата.

Краткорочните обврски по заеми и кредити во износ од 51.133 илјади денари се однесуваат на обврски спрема Феинг ДООЕЛ Скопје по следните деловни настани: Со првично извршно решение заведено под бр. 996/2019, Друштвото за трговија со гас и електрична енергија ГАС \$ Електрисити ДОО Скопје и РЖ Услуги АД Скопје се задолжуваат на доверителот Ѓорѓе Качурков да му исплатат долг кој на 31.12.2022 година е во износ од 30.748 илјади денари. Ваквата обврска е настаната со преземање на обврска на Ѓорѓи Качурков спрема Комерцијална банка АД врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучен помеѓу отстапувачот Комерцијална банка и примачот Ѓорѓе Качурков. За истите побарувања склучен е нов договор заведен под број 0307/1/1 од 17.08.2022 година за отстапување на побарувањето и тоа помеѓу физичкото лице Ѓорѓи Качурков и правното лице Феинг ДООЕЛ Скопје, со што овие побарувања се отстапени на Феинг ДООЕЛ Скопје. Така, вкупниот износ на обврските спрема Феинг ДООЕЛ Скопје заклучно со 31.12.2022 година изнесуваат 51.133 илјади денари.

БЕЛЕШКА 31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

31.1. Хипотеки

Групацијата има дадено свој имот под хипотека каде носител на правото (доверител) е лицето Ѓорѓе Качурков а Хипотекарен должник матичното друштво РЖ Услуги АД Скопје. Износот на побарувањето е 500.000 ЕУ, правниот основ на запишувањето е со Нотарски акт (извршна исправа) ОДУ БР.420/13 од 03.10.2013 година и Солемизиран Договор за отстапување на дел од побарување како Анекс 1 кон ОДУ 661/18 и ОДУ БР.420/13, со ОДУ БР.79/19 од 05.02.2019 година. Групацијата има ставено под хипотека имот (згради) со вкупна површина од 5.282 м2 според имотен лист 5272 КО на Гази Баба. Хипотеката се однесува на:

- згради изградени на КП 2206, 2211, 2213, 2218, 2219, 2223, 2256, 2262, 2290 и 2301.

31.2. Судски спорови

Групацијата се јавува како тужител во 24 судски постапки кои произлегуваат од редовното работење во вкупен износ од 227.796 илјади денари. Тужени се побарувања од купувачи и побарувањата за дадени заеми на поврзани субјекти. Против матичното друштво во Групацијата се водат две судски постапки произлезени од работни односи и една судска постапка за утврдување на право на сопственост

со РСМ – Агенција за стокови резерви. Иако судските постапки се комплексни, неизвесни и долготрајни, сепак во наредниот период можни се приливи на парични средства од истите.

31.3. Гаранции

Во текот на 2022 година Групацијата не користи банкарски гаранции.

БЕЛЕШКА 32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Во рамките на Групацијата поврзаните друштва остваруваат трансакции во нормалниот тек на работење. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки.

Меѓусебните трансакции на ентитетите во рамките на Групацијата (РЖ Услуги АД Скопје, Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје и Когел Стил ДОО Скопје) како што се побарувањата, обврските, приходите и расходите, вложувањата и капиталот се елиминирани во овие консолидирани финансиски извештаи.

БЕЛЕШКА 33. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА КОНСОЛИДИРАНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на консолидираниот извештај за финансиската состојба не се случиле материјално значајни настани кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

По датумот на составување на консолидираниот извештај за финансиската состојба, Групацијата има издадено нотарски платен налог кон должникот Макстил АД Скопје во износ од 2.584 илјади денари главен долг и дополнителни 556 илјади денари трошоци за казнена камата. Со одлука на Одборот на директори заведена под број 0202-334/7 од 08.02.2023 година Групацијата изврши отпис на побарувањата од тужениот Макстил АД Скопје во износ од 10.472 илјади денари по директна метода спроведено по 31.12.2022 година.

За целосно согледување на последователните настани се приложуваат бруто биланси од сите друштва во состав на Групацијата заклучно со 31.03.2023 година.

За Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје -
Групација
Директор



Јован Гечески

Законска обврска за составување на Консолидирана годишна сметка и Консолидиран годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишна сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Консолидиран Извештај за финансиската состојба, Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Групацијата за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Групацијата, покрај Консолидираната годишна сметка, односно консолидираните финансиски извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Консолидиран Извештај за работењето на Групацијата за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на Консолидираната годишна сметка, истата се состои од Консолидиран Извештај за финансиската состојба, Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Консолидираната годишна сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Консолидираната годишна сметка на Групацијата и Консолидираниот Годишен извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Директорот на Групацијата го изготвил и потпишал Консолидираниот Годишен извештај за работењето.

За Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје -
Групација
Директор



Јован Гечески

Консолидирана годишна сметка

- Консолидиран извештај за финансиската состојба
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05180694

Целосно име: Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	413.365.254,00			403.097.619,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	9.352.536,00			9.352.536,00
5	-- Гудвил	9.352.536,00			9.352.536,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	403.951.318,00			393.683.683,00
10	-- Недвижности (011+012)	309.379.392,00			307.975.127,00
11	-- Земјиште	138.082.781,00			138.082.781,00
12	-- Градежни објекти	171.296.611,00			169.892.346,00
13	-- Постројки и опрема	92.852.288,00			83.392.717,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.708.214,00			1.155.766,00
18	-- Материјални средства во подготовка				1.148.649,00
19	-- Останати материјални средства	11.424,00			11.424,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	61.400,00			61.400,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	61.400,00			61.400,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	312.497.651,00			322.741.080,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	12.775.515,00			11.574.848,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	5.095.500,00			4.006.411,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7.124.221,00			7.012.643,00
42	-- Залихи на трговски стоки	555.794,00			555.794,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	273.526.974,00			273.672.059,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	117.272,00			117.272,00

47	-- Побарувања од купувачи	268.788.169,00			268.025.571,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	659.300,00			564.700,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	3.798.233,00			4.794.760,00
50	-- Побарувања од вработените	164.000,00			164.000,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				5.756,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	17.942.340,00			17.942.340,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	8.863.111,00			8.863.111,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	9.079.229,00			9.079.229,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	8.252.822,00			19.551.833,00
60	-- Парични средства	8.252.822,00			19.551.833,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	30.747.500,00			31.310.424,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	756.610.405,00			757.149.123,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	675.330.446,00			685.421.942,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	505.780.799,00			505.780.799,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	11.501.612,00			11.501.612,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	207.805.153,00			207.805.153,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	29.775.312,00			20.736.935,00
72	-- Законски резерви	24.452.949,00			15.414.572,00
74	-- Останати резерви	5.322.363,00			5.322.363,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	25.188.134,00			24.962.375,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	71.625.845,00			71.620.716,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				9.259.008,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	10.091.495,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81.279.959,00			71.727.181,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)				20.385.748,00
90	-- Обврски по заеми и кредити				20.385.748,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	81.279.959,00			51.341.433,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	18.774.239,00			11.584.831,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	125.475,00			133.933,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.361.602,00			1.174.619,00

100	-- Обврски кон вработените	2.731.121,00			2.372.040,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.946.487,00			3.051.334,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	56.341.035,00			33.024.676,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	756.610.405,00			757.149.123,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	259.220.280,00			198.265.790,00
202	-- Приходи од продажба	258.883.725,00			198.016.179,00
203	-- Останати приходи	336.555,00			249.611,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	259.595.418,00			185.657.113,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	152.373.623,00			93.534.143,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	6.200,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	7.875.631,00			3.694.658,00
212	-- Останати трошоци од работењето	19.417.457,00			18.407.449,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	49.681.910,00			43.708.807,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	31.627.705,00			28.093.940,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.482.273,00			2.101.702,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	13.284.137,00			11.763.876,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.287.795,00			1.749.289,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	15.192.762,00			14.974.241,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				210.916,00
222	-- Останати расходи од работењето	15.047.835,00			11.126.899,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.977,00			
233	-- Останати финансиски приходи	1.977,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	9.625.992,00			2.298.607,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	9.585.531,00			2.293.464,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	40.461,00			5.143,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)				10.310.070,00

247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	9.999.153,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				10.310.070,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	9.999.153,00			
252	-- Данок на добивка	92.342,00			1.051.062,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				9.259.008,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	10.091.495,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	92,00			92,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД				9.259.008,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				9.259.008,00
269	-- Добивка за годината				9.259.008,00
270	-- Загуба за годината	10.091.495,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				9.259.008,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	10.091.495,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	138.082.781,00			138.082.781,00
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	64.372,00			78.802,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	171.229.206,00			169.892.346,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	11.942.340,00			11.942.340,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	56.341.035,00			53.410.424,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	26.602.946,00			32.108.657,00

641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	11.149.176,00			13.257.995,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	15.453.770,00			18.850.662,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	3.539.214,00			3.433.025,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	336.555,00			249.611,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.603.413,00			1.775.797,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	163.473,00			168.950,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	78.273,00			468.135,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	50.443,00			62.021,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	45.552.971,00			50.672.297,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	94.865.698,00			37.682.017,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	182.543,00			105.126,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	348.732,00			762.345,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	934.207,00			20.555,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	630.451,00			647.956,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	81.093,00			259.131,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	180.676,00			168.610,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.240.399,00			1.145.436,00
696	-- Помощти (< или = АОП 217 од БУ)	223.078,00			169.899,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	11.092,00			5.100,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	134.400,00			158.600,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.999.999,00			393.348,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	283.389,00			123.843,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	146.032,00			68.157,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	229.063,00			188.455,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				11.117.958,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа	92,00			92,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2291	- 35.23 - Трговија на гас преку дистрибутивните системи	0,00			
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	11.148.376,00			
2370	- 46.71 - Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	0,00			
2387	- 47.30 - Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	0,00			
2422	- 49.50 - Цевоводен транспорт	211.552.229,00			
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	37.708,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	20.731.327,00			
2545	- 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место	294.023,00			
2552	- 84.24 - Работи на јавниот ред и безбедноста	15.458.594,00			

Потпишано од:

Maja Nikolova

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Консолидиран Годишен извештај за работењето

РЖ Услуги АД Скопје

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА
„УСЛУГИ“ Акционерско друштво

Бр. 0204-1014/2
25.04. 2023 год.

СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ И ПОВРЗАНИТЕ
ДРУШТВА СО НЕГО ЗА 2022 ГОДИНА

Годишен извештај за работењето на ДРУШТВОТО РЖ УСЛУГИ АД Скопје и поврзаните друштва

I. Податоци за РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва :

Акционерското друштвото Рудници и железарница УСЛУГИ со седиште на ул. 16-та Македонска бригада бр. 18 Скопје, е регистрирано согласно Законот за трговски друштва. Постојењето на Друштвото датира од 1967 година како дел од секторот Енергетика, во Рудници и Железарница Скопје. Од 1997 година е формирана како посебна компанија која им дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје. Основна дејност на друштвото е цевоводен транспорт. Регистрираната претежна дејност на друштвото е под шифра 49.50- цевоводен транспорт. Единствениот даночен број на друштвото е 4030997275072, а матичниот број на друштвото е 5180694.

Акционерскиот капитал има вредност од 8.035.808 евра со вкупен број на акции во износ од 1.571.668 со номинална вредност од 5.11 евра по акција во посед на акционери 2895 акционери (2929 акционери во 2021 год.)

Органи на управување на друштвото се:

- а) Собрание;
- б) Одбор на директори

Претседател на Одборот на директори Ѓорѓе Качурков. Раководно и одговорно лице за работењето на РЖ УСЛУГИ АД Скопје е Јован Гечески. Неизвршни членови на Одборот на директори се:

- Славчо Стојанов, дипломиран машински инженер
- Филип Мешков, дипломиран правник,
- Александар Кечовски, дипломиран машински инженер,
Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти.

Матичното друштвото е:

- доминантен сопственик на Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје односно учествува со 100% во главнината на истото, којашто изнесува 5.800 евра.
- учествува со 75% во основната главнина на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје кое што има влог во износ од 3.756 евра.

Матичното друштвото котира на Македонската берза за хартии од вредност.

Бројот на вработените во РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва во 2022 година изнесува (92 вработени во 2022 год.). Во матичното друштво бројот на вработени е 73

II. Фактори кои влијаат врз работењето на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва

Општите услови на стопанисување на во тековната година се случни и како во претходната. РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва продолжи со долгогодишното градење на коректни односи со комитентите и продолжување на соработката со голема доверба.

III. Основни финансиски извештаи

Во периодот од 0.1.01.2022 до 31.12.2022 година Друштвото РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва управувањето и раководењето го организираше преку преземање мерки и активности за подобрување на материјалната и финансиската состојба на друштвата. Активностите беа насочени кон зголемување на продуктивноста, а со цел ставање во функција и целосно искористување на капацитетите.

Состојбата на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва поврзана со остварените финансиски резултати е претставена во скратената форма на:

	Извештај за добивка/загуба и останата сеопфатна добивка (во 000 ден.)	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Приходи од продажба (вкупни)	259.220	198.266
Приходи од продажба	258.884	198.016
Останати приходи	336	250
Вкупни расходи од работењето	259.595	185.657
Финансиски приходи	2	0
Финансиски расходи	9.626	2.229
Загуба пред оданочување	9.999	10.310
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	92	/
Нето загуба за деловната година	10,091	9.259

Состојбата на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

	Извештај за финансиската состојба (во 000 ден.)	
	31 декември 2022	31 декември 2020
Материјални средства	403.951	393.684
Долгорочни финансиски средства	62	62
Гудвил	9.352	9.352
Вкупно нетековни средства	413.365	403.098
Залихи	12.776	11.575
Побарувања од купувачите	268.788	268.026
Краткорочни финансиски средства	17.942	17.942
Останати побарувања и АВР	35.486	36.958
Парични средства	8.253	19.552
Вкупно тековни средства	343.245	354.052
ВКУПНО СРЕДСТВА	756.610	759.149
Главнина и резерви	675.330	685.422
Главнина	505.781	505.781
Сопствени акции	(11.502)	(11.502)
Ревалоризациона резерва	207.805	207.805
Резерва	29.775	20.737
Акумулирана добивка	25.188	24.962
Акумулирана загуба	(71.626)	(71.621)
Добивка/загуба за деловната година	(10.091)	9,259
Нетековни обврски		20,386
Тековни обврски	81.280	51,341
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	756.610	757.149

IV.Анализа на основните финансиски показатели

Во 2022 год. РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва оствари негативен финансиски резултат во износ од -10.091 илјади ден.

Остварените оперативни приходи во 2022 година во износ од 259.220 илјади ден. се состојат од:

- приход од услуги во износ од 258.884 илјади ден.
- и останати приходи во износ од 336 илјади ден.

Кај приходите зголемувањето во 2022 во однос на 2021 на оперативните приходи се должи на растот на цената на електрична енергија на пазарот и зголемување на цената на водата, од кој зависи формирање на цената за испорака и термичка обработка, рецикулација на технолошките води ..

Исто така и вкупните оперативни расходи бележат значително зголемување и изнесуваат 259.595 илјади ден. Овие расходи се однесуваат на:

- трошоци за суровини, материјали и електрична енергија во износ од 152,373 илјади ден.
- набавна вредност на продадени стоки во износ од 6 (шест) илјади ден.
- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 7,876 илјади ден.
- останати трошоци од работењето во износ од 19,417 илјади ден.
- трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 49,681 илјади ден.
- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 15,193 илјади ден. и
- останати оперативни трошоци во износ од 15,047 илјади ден.

Финансиските приходи се во износ од 2(две) илјади ден. а финансиските расходи се во износ од 9,625 илјади ден.

РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва во 2022 год. има зголемени нетековни средства и тоа: 26,609 илјади ден. од кој во опрема и постројки, 19.800 илјади ден. и 6.809 илјади ден во градежни објекти .

Тековните средства изнесуваат 343.245 илјади ден. и бележат намалување во однос на претходната година

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за надминување на проблемите и потешкотии со кои се соочуваа друштвата во работењето.

V. Политика на управување со ризиците

Во своето работење друштвата на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва се изложени на повеќе видови финансиски ризици како што се: пазарен ризик и ризик на ликвидноста.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвата нема да бидат во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва нема вакви проблеми во своето работење.

VI. Развој на РЖ Услуги АД и поврзаните друштва во 2022 година

Во 2022 год. РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва своето внимание ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на услуги, зголемување на

инвестициските вложувања со максимално ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот ќе се создадат претпоставки за остварување на поголем позитивен финансиски резултат.

РЖ Услуги АД Скопје

Извршен Директор,

Јован Гечески

